

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 130

27 јуни 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1878. Одлука за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.....	3	1883. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за заверка на потписи, ракописи и преписи од страна на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.....	14
1879. Одлука за разрешување на членови на Владата на Република Северна Македонија.....	3	1884. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на заверување на исправите издадени во Република Македонија заради нивна употреба во странство, како и на исправите издадени во странство, начинот на водењето на евиденцијата за извршеното заверување и формата и содржината на обрасците за заверување на Министерството за надворешни работи и на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.....	18
1880. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот во Тетово.....	3		
1881. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	3		
1882. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата.....	4		

	Стр.		Стр.
1885. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	23	1894. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-обучувачи за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања.....	42
1886. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	23	1895. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа професионална способност, формата и содржината на образецот на уверението за положен испит како и начинот и постапката за полагање на испитот.....	48
1887. Одлука за изменување на Одлуката за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	24	1896. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр. 121/2018 од 29 мај 2019 година.....	50
1888. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите.....	24	1897. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	53
1889. Правилник за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит.....	33	1898. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување.....	54
1890. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	33	1899. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	54
1891. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за издавање на дозвола, формата и содржината на дозволата за машиновозачот и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи.....	34	1900. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативна здравствена заштита – амбулантски	54
1892. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура.....	36	1901. Правилник за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала.....	55
1893. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на сертификатот за познавање на железничка инфраструктура и железничко возило.....	42	1902. Објава за стапките на трошоците на живот и платите за месец мај 2019 година.....	56
		Огласен дел	1-104

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1878.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 162/15, 59/16, 189/16, 80/17, 190/17, 94/18 и 204/18), во насловот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 204/18), во членот 1 зборовите: „до 30 јуни 2019 година“, се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2019 година“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3705/1
26 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1879.

Врз основа на членот 94 став 3 од Уставот на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата член на Владата на Република Северна Македонија се разрешуваат:
- Драган Тевдовски, министер кој раководи со Министерството за финансии,

- Сухејл Фазлиу, министер кој раководи со Министерството за локална самоуправа и
- Хазби Лика, министер без ресор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3718/1
26 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1880.

Врз основа на членот 16 став (3) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ број 82/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО

1. Собранието на Република Северна Македонија дава согласност на Статутот на Универзитетот во Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3719/1
26 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

1881.

Врз основа на членот 16 став (3) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ број 82/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Северна Македонија дава согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3720/1
26 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1882.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 6 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на водење на евиденциите на Полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/13 и 56/14), во целиот текст зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 30 алинеите 5 и 6 се менуваат и гласат:
 „- евиденција на издадени мандатни платни налози за сторен сообраќаен прекршок;
 - евиденција на издадени прекршочни платни налози за сторен сообраќаен прекршок“.

Член 3

Во членот 35 ставот (1) се менува и гласи:
 „(1) Во евиденцијата за издадени мандатни платни налози за сторен сообраќаен прекршок содржани се податоците од ставот (5) на овој член.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на издавање на мандатниот платен налог“ се запишува денот, месецот, годината и часот на издавањето на мандатниот платен налог; во рубриката 3 „Презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник кој го издал мандатниот платен налог“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој го издал мандатниот платен налог и називот на организациската единица во која е вработен полицискиот службеник; во рубриката 4 „Сериски број на издаден мандатен платен налог“ се запишува серискиот број на издадениот мандатен платен налог; во рубриката 5 „Презиме, име, датум на раѓање, живеалиште односно престојувалиште и единствен матичен број на лицето на кое му е издаден мандатниот платен налог“ се запишува презимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број на лицето на кое му е издаден мандатниот платен налог; во рубриката 6 „Место на сторување на прекршокот“ се запишува местото каде што е сторен сообраќајниот прекршок; во рубриката 7 „Член, став и алинеја од закон во кој е предвиден прекршокот“ се запишува членот, ставот и алинејата од законот во кој е предвиден прекршокот; во рубриката 8 „Прифаќа негативни бодови (да/не)/Број од записник“

се запишува дали лицето прифаќа или не прифаќа да му бидат запишани негативни бодови со да/не и бројот од записникот; во рубриката 9 „Прифаќа да се јави на сообраќајна поука (да/не)/Број на мандатен платен налог и датум на спроведена поука“ се запишува дали лицето прифаќа да се јави на сообраќајната поука со да/не, бројот на мандатниот платен налог и денот, месецот и годината кога е реализирана сообраќајната поука; во рубриката 10 „Мандатниот платен налог е наплатен (да/не), датум ако е наплатен или број на барање ако не е наплатен“ се запишува дали мандатниот платен налог е платен со да/не, ако е наплатен се запишува датумот кога е наплатен, а ако не е наплатен се запишува бројот на барањето за поведување на прекршочна постапка и во рубриката 11 „Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои се важни за доставувањето на мандатниот платен налог, податоци за лицето на кое му се доставува мандатниот платен налог, податоци за полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат во другите рубрики.“

Член 4

Во членот 36 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Во евиденцијата на издадени прекршочни платни налози за сторен сообраќаен прекршок содржани се податоците од ставот (5) на овој член.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Во образецот од ставот (4) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број“ се запишува редниот број на уписот; во рубриката 2 „Датум на издавање на прекршочниот платен налог“ се запишува денот, месецот, годината и часот на издавањето на прекршочниот платен налог; во рубриката 3 „Презиме и име и организациската единица на полицискиот службеник кој го издал прекршочниот платен налог“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој го издал прекршочниот платен налог и називот на организациската единица во која е вработен полицискиот службеник; во рубриката 4 „Сериски број на издадениот прекршочен платен налог“ се запишува серискиот број на издадениот прекршочен платен налог; во рубриката 5 „Презиме и име, датум на раѓање, живеалиште односно престојувалиште и единствен матичен број на лицето на кое му е издаден прекршочен платен налог ако е физичко лице или назив и седиште за правно лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот и годината на раѓање, живеалиштето или престојувалиштето и единствениот матичен број за физичкото лице или називот и седиштето за правното лице; во рубриката 6 „Место на сторување на прекршокот“ се запишува местото каде е сторен сообраќајниот прекршок; во рубриката 7 „Член, став и алинеја од закон во кој е предвиден прекршокот“ се запишува членот, ставот и алинејата од законот во кој е предвиден прекршокот; во рубриката 8 „Прекршочниот платен налог е наплатен (да/не), датум ако е наплатен или број на барање ако не е наплатен“ се запишува дали прекршочниот платен налог е наплатен со да/не, ако е наплатен се запишува датумот кога е наплатен, а ако не е наплатен се запишува бројот на барањето за поведување на прекршочна постапка и во рубриката 9 „Забелешка“ се запишуваат другите податоци кои се важни за доставувањето на прекршочниот платен налог, податоци за лицето на кое му се доставува прекршочниот пла-

тен налог, податоци за полицискиот службеник и слично, кои не можат да се запишат во другите рубрики од образецот.“

Член 5

По членот 85 се додаваат три нови членови 85-а, 85-б и 85-в, кои гласат:

„Член 85-а

Евиденцијата за привремено одземени и пронајдени електронски уреди може да се води како:

- евиденција за привремено одземени и пронајдени електронски уреди и
- евиденција за анализи и вештачења на електронски уреди.

Член 85-б

(1) Во евиденцијата на привремено одземени и пронајдени електронски уреди, содржани се податоците од ставовите (7) и (8) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (2) на овој член се врши преку систем за автоматска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во календарската година.

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри (А3 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 74 и содржи вкупно 13 рубрики.

(7) Во првиот дел од образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број/Деловоден број“ се запишува редниот број на уписот и деловодниот број; во рубриката 2 „Датум и час кога е одземен/пронајден електронскиот уред“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога е одземен/пронајден електронскиот уред; во рубриката 3 „Евиденциски број на образец со кој е одземен односно примен пронајдениот електронски уред“ се запишува евиденцискиот број со ден, месец и година на изготвениот образец со кој е одземен електронскиот уред односно со кој е примен пронајдениот електронски уред; во рубриката 4 „Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето од кое е одземен / пронајден електронскиот уред ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е одземен од правно лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен број и адресата на живеалиштето или престојувалиштето на лицето од кое е привремено одземен/пронајден електронскиот уред ако е физичко лице, односно називот и седиштето, матичниот број на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако електронскиот уред е одземен од правно лице; во рубриката 5 „Вид на одземен/пронајдениот електронски уред, краток опис со идентификациони обележја на истиот и приближна материјална вредност изразена во денари“ се запишу-

ва видот на одземен/пронајдениот електронски уред (десктоп, лаптоп, мобилен телефон, таблет, УСБ, сим или мемориска картичка и друго) со краток опис на идентификационите обележја (марка, модел, сериски број, капацитет, ознака, боја) на привремено одземен/пронајдениот електронски уред и во рубриката 6 „Причина за одземање на електронскиот уред“ се запишува законскиот основ или причините за одземањето на електронскиот уред или бројот на наредбата од надлежниот јавен обвинител (предмет на кривично дело или имотна корист прибавена со кривично дело ако може да послужи како доказ во постапката).

(8) Во вториот дел од образецот од ставот (6) на овој член, се запишуваат следниве податоци: во рубриката 7 „Презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник кој го одзел електронскиот уред“ се запишува презимето и името на полицискиот службеник кој привремено го одзел електронскиот уред и називот на организациската единица во која е вработен полицискиот службеник кој привремено го одзел електронскиот уред; во рубриката 8 „Датум и час, презиме и име и организациска единица на полицискиот службеник на кој му е предаден на чување и место каде се чува електронскиот уред“ се запишува датумот и часот кога е предаден електронскиот уред на чување, презимето и името на полицискиот службеник и називот на организациската единица на полицискиот службеник на кој му е предаден на чување привремено одземен/пронајдениот електронскиот уред и местото каде што се чува истиот; во рубриката 9 „Состојба на одземен/пронајдениот електронски уред“ се запишува состојбата во која бил уредот при неговото одземање/пронаоѓање (вклучен, исклучен, оштетен и сл.); во рубриката 10 „Датум и час на враќање на одземен/пронајдениот електронски уред“ се запишува денот, месецот, годината и часот на враќање на привремено одземен/пронајдениот електронски уред; во рубриката 11 „Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето на кое му е вратен одземен/пронајдениот електронски уред ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е вратен на правно лице“ се запишува презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствен матичен број и адреса на живеалиштето или престојувалиштето на лицето на кое е вратен привремено одземен/пронајдениот електронски уред ако е физичко лице, односно називот и седиштето, единствениот матичен број на субјектот и шифрата на дејноста на правното лице ако електронскиот уред е вратен на правно лице; во рубриката 12 „Причини за враќање на електронскиот уред/Во прилог на“ се запишуваат причините за враќање на електронскиот уред (не е предмет на кривично дело или имотна корист прибавена со кривично дело, не може да послужи како доказ во постапката и друго) или дали привремено одземен електронски уред е во прилог на кривична пријава, посебен извештај, известување од извршено вештачење и во рубриката 13 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со привремено одземен/пронајдениот електронски уред и преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот.

Член 85-в

(1) Во евиденцијата за анализи и вештачења на електронски уреди содржани се податоците од ставовите (7) и (8) на овој член.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски и хартиено.

(3) Електронскиот начин на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член се врши преку систем за автоматска обработка на податоците.

(4) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води хартиено во укоричена книга со страници со растечка големина, која започнува со реден број еден на почетокот на календарската година и завршува со редниот број од последно евидентираниот настан во календарската година.

(5) Димензиите на укоричената книга од ставот (4) на овој член се 420 милиметри на 297 милиметри (А3 формат).

(6) Укоричената книга од ставот (4) на овој член се води според Образец број 75 и содржи вкупно 16 рубрики.

(7) Првиот дел од образецот од ставот (6) на овој член, ги содржи следниве податоци: во рубриката 1 „Реден број на записот/ деловоден број“ се запишува редниот број на записот и деловодниот број; во рубриката 2 „Број на вештачење“ се запишува бројот кој го добива предметот во организациската единица за дигитална форензика; во рубриката 3 „Податоци за одземениот/доставениот предметен материјал (вид, количина и опис)“ се запишуваат податоци за одземен односно доставениот предметен материјал и тоа: вид, количина и опис на одземените односно доставените електронски уреди – десктоп, лаптоп, хард диск, таблет, УСБ, мобилен телефон, СИМ картичка, мемориска картичка, принтер/скенер, ДВР и друго; во рубриката 4 „Доставено од и број на актот со кој е доставен електронскиот уред за вештачење“ се запишува називот на организациската единица во Министерството за внатрешни работи или друг државен орган или институција која го доставува електронскиот уред и број на актот со кој се доставува оформениот предмет за работа; во рубриката 5 „Место, датум и време кога е примен електронскиот уред“ се запишува местото, денот, месецот, годината и часот на прием на електронскиот уред во организациската единица за дигитална форензика; во рубриката 6 „Број и датум на издавање на наредбата за вештачење, надлежен орган кој ја издал и рок за постапување по наредбата“ се запишува бројот, денот, месецот и годината на издавање на наредбата за вештачење, називот на надлежниот орган кој ја издал наредбата и рокот за постапување по наредбата; во рубриката 7 „Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето од кое е одземен електронскиот уред ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е правно лице“ се запишуваат податоци за сопственикот или корисникот на електронскиот уред доколку се наведени во барањето/наредбата (презимето и името, денот, месецот, годината и местото на раѓање, единствениот матичен број и адресата на живеалиштето односно престојувалиштето на лицето од кое е привремено одземен електронскиот уред ако е физичко лице, односно називот и седиштето на правното лице ако електронскиот уред е одземен од правно лице);

(8) Во вториот дел од образецот од став (6) на овој член, од рубрика 8 до рубрика 15 се запишуваат податоци за приемот и постапката со електронскиот уред во просториите на организациската единица за дигитална форензика. Во рубриката 8 „Презиме и име на

овластеното службено лице кое го примило електронскиот уред“ се запишува презимето и името на овластеното службено лице кое го примило електронскиот уред; во рубриката 9 „Датум и час на прием на електронскиот уред“ се запишува денот, месецот, годината и часот на прием на електронскиот уред; во рубриката 10 „Презиме и име, организациска единица на овластеното службено лице кое го доставува електронскиот уред“ се запишува презимето и името и организациската единица на овластеното службено лице кое го доставува електронскиот уред во просториите на организациската единица за дигитална форензика; во рубриката 11 „Место на чување“ се запишува местото на чување на електронскиот уред; во рубриката 12 „Презиме и име на овластеното службено лице задолжено за работа“ се запишува презимето и името на овластеното службено лице задолжено за работа со предметот; во рубриката 13 „Датум и час кога е почнат предметот со работа“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога е почнато со постапување по оформениот предмет за работа; во рубриката 14 „Датум и час кога е завршено вештачењето и број на излезен акт“ се запишува денот, месецот, годината и часот кога е завршено вештачењето по предметот, како и број на излезен акт; во рубриката 15 „Место, датум и час, презиме и име и организациска единица на овластено службено лице, односно надлежен орган на кого е предаден предметот и електронскиот уред по завршување на вештачењето“ се запишува местото, денот, месецот, годината и часот кога електронскиот уред е предаден на надлежната организациска единица во Министерството за внатрешни работи, презимето, името и организациската единица на овластеното службено лице на кого е предаден предметот, односно електронскиот уред по завршување на вештачењето или друг државен орган или институција (суд, јавно обвинителство и сл.) и во рубриката 16 „Забелешка“ се запишуваат други податоци во врска со доставениот предметен материјал и преземените мерки, кои не можат да се запишат во другите рубрики на образецот (податоци кога предметот е повлечен со наредба од суд или јавен обвинител, запрена постапка и сл.).“

Член 6

Во членот 87 бројот „73“ се заменува со бројот „75“.

Член 7

Обрасците бр. 30, бр. 31 и бр. 44 се заменуваат со три нови обрасци, Образец бр. 30, Образец бр. 31 и Образец бр.44, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

По Образецот бр. 73 се додаваат два нови обрасци, Образец бр. 74 и Образец бр. 75, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-48595/1
19 јуни 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

[illegible]

Образец бр. 44

[illegible]

Евиденција на привремено одзементи и пронајдени електронски уреди					Прв дел од Образец број 74	
Реден Број	Датум и час кога е одземен/пронајден електронскиот уред	Евиденциски број на образец со кој е одземен /односно примен пронајдениот електронски уред	Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето од кое е одземен/пронајден електронскиот уред, ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е одземен од правно лице	Вид на одземениот / пронајдениот електронски уред, краток опис со идентификациони обележја на истиот и приближна материјална вредност изразена во денари	Причина за одземање на електронскиот уред	
1	2	3	4	5	6	

Евиденцијата за анализи и вештачења на електронски уреди

Прв дел од Образец број 75

			1	ен бројДеловодзаписот /број наРеден
			2	Број на вештачење
			3	ПОДАТОЦИ ЗА ОДЗЕМЕНИОТ / ДОСТАВЕНИОТ ПРЕДМЕТЕН МАТЕРИЈАЛ (ВИД, КОЛИЧИНА И ОПИС)
				Десктоп
				Лаптоп
				Хард диск
				Таблет
				УСБ
				Мобилен телефон
				СИМ картичка
				Мемориска картичка
				Принтер/скенер
				ДВР
				Друго
			4	Доставено од и број на актот со кој е доставен електронскиот уред за вештачење
			5	Место, датум и време кога е примен електронскиот уред
			6	Број и датум на издавање на наредбата наредбата за вештачење, надлежен орган кој ја издал и рок за постапување по
			7	Презиме и име, единствен матичен број и адреса на живеалиште или престојувалиште на лицето од кое е одземен ел. уред ако е физичко лице, односно назив и седиште на правното лице ако е правно лице

		Евиденцијата за анализи и вештачења на електронски уреди			
		ПРИЕМ И ПОСТАПКА СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ УРЕД ВО ПРОСТОРИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА ЕДИНИЦА ЗА ДИГИТАЛНА ФОРЕНЗИКА			
8	лице кое го примило Презиме и име на електронскиот уред овластено службено	9	Датум и час на прием на електронскиот уред	10	Презиме и име и организациска единица на овластено службено лице
11	Место на чување	12	Презиме и име на овластено службено лице задолжено за работа	13	Датум и час кога е почнат предметот со работа
14	Датум и час кога е завршено вештачењето и број на излезен акт	15	Место, датум и час, презиме и име и организациската единица на овластено службено лице, односно надлежен орган на кого е предаден предметот и електронскиот уред по завршување на вештачењето	16	ЗАВЕЛЕШКА

Втор дел од Образец број 75

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**1883.**

Врз основа на член 120 став (2) од Законот за меѓународно приватно право („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/07 и 156/10), министерот за надворешни работи, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАВЕРКА НА ПОТПИСИ, РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ ОД СТРАНА НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Правилникот за заверка на потписи, ракописи и преписи од страна на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2014), се менува насловот кој гласи: „Правилник за заверка на потписи, ракописи и преписи од страна на конзуларните или дипломатските претставништва на Република Северна Македонија во странство“.

Понатаму во членовите 1, 2, 7, 8 и 10 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 8 став 2, во описот на правоаголниот печат за заверка на потпис на исправа или на ракопис, зборовите: „АМБАСАДА/ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ/КОНЗУЛАТ/КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под тоа „градот-седиштето на ДКП“, се заменуваат со зборовите: „ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ под тоа „(назив-град-седиште на претставништвото)“.

Член 3

Во членот 8 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: „Тркалезниот печат е со дијаметар од 3,8 см во кој е испишан следниот текст со големи букви на македонски и англиски јазик: „(ДКП) на РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/(DCM) OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA“, потоа „(СЕДИШТЕ)/(SEAT)“ на ДКП-то, а во средината на печатот е содржан државниот грб на Република Северна Македонија.

Член 4

Во членот 10 став 1, во описот на правоаголниот печат на заверка на препис-фотокопија на јавна исправа во ДКП, зборовите: „АМБАСАДА/ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ/КОНЗУЛАТ/КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а под него е наведен градот-седиштето на ДКП“ се заменуваат со зборовите: „ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, под тоа „(назив-град-седиште на претставништвото)“.

Член 5

Прилозите број 1, 2, 3, и 4 се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој Правилник.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-18318/1
19 јуни 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

Прилог број 1

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (назив – град – седиште на претставништвото)		
<u>БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ</u>		
Молам да се изврши заверка на:		
ПОТПИСОТ (ставен на приложените документи):		
ПЕЧАТОТ (на надлежната институција)		
РАКОПИСОТ (на приложените документи)		
ПРЕПИСОТ (на приложените документи)		
ФОТОКОПИЈАТА (на приложените документи)		
Податоци за подносителот на барањето: (да се пополнат празните полиња)		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (се пополнува читливо со печатни букви)		
АДРЕСА на живеење на подносителот на барањето – според важечкиот документ за идентификација		
БРОЈ на важечкиот документ за идентификација		
МЕСТО и ДАТУМ на издавање на важечкиот документ за идентификација		
НАДЛЕЖЕН ОРГАН , кој го издал важечкиот документ за идентификација		
МЕСТО ЗА ЗАБЕЛЕШКИ:		
Место _____	ПОДНОСИТЕЛ, _____	
Датум _____ година		

Прилог број 2

ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (назив - град - седиште на претставништвото)	
Се потврдува дека лицето: _____	
_____ (име, татково име и презиме)	
своерачно ја потпиша оваа изјава.	
Идентитетот на подносителот на исправата е утврден врз основа на лична карта, пасош или друг документ бр. _____	
Конзуларната такса по тарифен бр. _____ од ЗАТ во износ од _____ е наплатена.	
Бр. _____	Потпис, _____
Датум _____	_____

Прилог број 3



Прилог број 4

ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (назив - град - седиште на претставништвото)	
Се потврдува дека овој (оваа) препис (фотокопија) е идентичен (на) со нејзиниот изворник кој се наоѓа кај	
_____ (институција/орган од која е издадена исправата)	
Конзуларната такса по тарифен бр. _____ од ЗАТ во износ од _____ е наплатена.	
Бр. _____	Потпис, _____
Датум _____	_____

1884.

Врз основа член 6 став 2 од Законот за легализација на јавните исправи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74 од 13.6.2012 година) министерот за надворешни работи, го донесе следниот

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ИЗДА-
ДЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ НИВНА УПОТРЕБА ВО СТРАНСТВО, КАКО И НА
ИСПРАВИТЕ ИЗДАДЕНИ ВО СТРАНСТВО, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА
ИЗВРШЕНОТО ЗАВЕРУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И НА ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ
ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на заверување на исправите издадени во Република Македонија заради нивна употреба во странство, како и на исправите издадени во странство, начинот на водењето на евиденцијата за извршеното заверување и формата и содржината на обрасците за заверување на Министерството за надворешни работи и на дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2014) во насловот и во членовите 1, 6, и 9, зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во членот 8 зборовите: „Republic of Macedonia“ се заменуваат со зборовите: „Republic of North Macedonia“.

Член 2

Во членот 9 став 2, во описот на правоаголниот печат за заверување на исправа во ДКП, зборовите: „АМ-БАСАДА/ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ/КОНЗУЛАТ/КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под тоа „градот-седиштето на ДКП“ се заменуваат со зборовите: „ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, под тоа „(назив-град-седиште на претставништвото)“.

Член 3

Во членот 9 во став 4 зборовите: „Амбасада/Генерален конзулат/Конзулат/Канцеларија за врски на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „(ДКП) на РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/(DCM) OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA“, потоа „(СЕДИШТЕ)/(SEAT)“ на ДКП-то.

Член 4

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се заменуваат со нови прилози кои се составен дел на овој Правилник.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-18320/1
19 јуни 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

Прилог број 1

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА		
<u>БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ</u>		
Молам да се изврши заверка на:		
ПОТПИСОТ (ставен на приложените документи):		
ПЕЧАТОТ (на надлежната институција)		
Податоци за подносителот на барањето: (да се пополнат празните полиња)		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (се пополнува читливо со печатни букви)		
АДРЕСА на живеење на подносителот на барањето - според важечкиот документ за идентификација		
БРОЈ на важечкиот документ за идентификација		
МЕСТО и ДАТУМ , на издавање на важечкиот документ за идентификација		
НАДЛЕЖЕН ОРГАН , кој го издал важечкиот документ за идентификација		
МЕСТО ЗА ЗАБЕЛЕШКИ:		
Место _____	ПОДНОСИТЕЛ,	
Датум _____ година	_____	

Прилог број 2

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (назив – град – седиште на претставништвото)		
<u>БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ</u>		
Молам да се изврши заверка на:		
ПОТПИСОТ (ставен на приложените документи):		
ПЕЧАТОТ (на надлежната институција)		
Податоци за подносителот на барањето: (да се пополнат празните полиња)		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (се пополнува читливо со печатни букви)		
АДРЕСА на живеење на подносителот на барањето – според важечкиот документ за идентификација		
БРОЈ на важечкиот документ за идентификација		
МЕСТО и ДАТУМ на издавање на важечкиот документ за идентификација		
НАДЛЕЖЕН ОРГАН , кој го издал важечкиот документ за идентификација		
МЕСТО ЗА ЗАБЕЛЕШКИ:		
Место _____ Датум _____ година	ПОДНОСИТЕЛ, _____	

Прилог број 3

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of North Macedonia certifies that the signature of

and the official seal of the Ministry of Justice of the Republic of
North Macedonia are authentic.

Fee paid Den. _____ Sector for Consular Affairs

Leg. No. _____ / _____

Date _____

Прилог број 4



Прилог број 5

ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (назив - град - седиште на претставништвото)	
Се потврдува потписот на лицето:	
(име, презиме и функција)	
и печатот на _____ (назив на институцијата која ја заверила исправата)	
Конзуларната такса по тарифен бр. _____ од ЗАТ во износ од _____ е наплатена.	
Бр. _____	Потпис,
Датум _____	_____

Прилог број 6



МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**1885.**

Врз основа на член 27-б став 4, а во врска со став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за правда донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 од 20 јули 2015 година престанува да важи за политичката партија:

- ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).

Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 125/15 од 24.7.2015 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 25-11/51 од 15.4.2019 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија Трајно Македонско Радикално Обединување која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2014 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија Трајно Македонско Радикално Обединување ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2014 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија, па согласно член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката партија може да поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2275/2
24 јуни 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

1886.

Врз основа на член 27-б став 4, а во врска со став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за правда донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2609/2 од 25.4.2018 година престанува да важи за политичката партија

- ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25),

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).

Образложение

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 76/18 од 27.4.2018 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 25-11/51 од 15.4.2019 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија Трајно Македонско Радикално Обединување која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2017 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија Трајно Македонско Радикално Обединување ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2017 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката партија може да поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2275/4
24 јуни 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р **Рената Дескоска**, с.р.

1887.

Врз основа на член 27-б став 4, а во врска со став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за правда донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-1870/2 од 22.6.2017 година престанува да важи за политичката партија:

- ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27)

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).

О б р а з л о ж е н и е

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 81/17 од од 30.6.2017 година, Државниот завод за ревизија достави допис број 25-11/51 од 15.4.2019 година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партија Трајно Македонско Радикално Обединување која ги исполнила обврските за финансиско известување за 2016 година.

Државниот завод за ревизија достави известување дека политичката партија Трајно Македонско Радикално Обединување ги исполнила целосно своите обврски за финансиско известување за 2016 година.

Со оглед дека наведената политичката партија ги исполнила условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката партија може да поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2275/5
24 јуни 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р **Рената Дескоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1888.

Врз основа на член 10, став (4) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14, 6/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ, ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ ЗАЕДНО СО БАРАЊЕТО И ОБРАЗЕЦ ЗА ПОТВРДА НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за субвенциониран станбен кредит, потребни документи кои се поднесуваат заедно со барањето и образец за потврда на исполнетост на условите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/12, 124/14 и 12/16), членот 3 се менува и гласи:

„Кон барањето за субвенциониран станбен кредит се поднесуваат следните документи:

- потврда за остварената месечна плата во последните дванаесет месеци на барателот и неговиот брачен другар, издадена од работодавачот;

- доказ за остварен месечен приход по други основи (дополнителни приходи) на барателот и неговиот брачен другар во последните дванаесет месеци;

- изјава на барателот и неговиот брачен другар дека не користат друг станбен кредит на денот на поднесување на барањето за субвенциониран станбен кредит, дадена под полна материјална и кривична одговорност за вистинитоста заверена кај нотар;

- изјава заверена на нотар дека барателот нема да ја издава, отуѓи и дополнително оптовари со хипотека недвижноста купена или изградена со средства од субвенциониран станбен кредит во период од првите пет години од започнување со исплатата на кредитот согласно член 9 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 5 од Законот за субвенционирање на станбен кредит, односно во период од првите дванаесет години од започнување со исплатата на кредитот согласно членот 9 став (1) алинеи 4 и 6 од Законот за субвенционирање на станбен кредит;

- изјава заверена на нотар дека недвижноста која подлежи на субвенционирање на станбен кредит не се купува/гради од физичко или правно лице инвеститор со чии основачи или сопственици, барателот или неговиот брачен другар е поврзано лице;

- правосилно одобрение за градење на име на барателот за изградба на нова кука, односно за доградба/надградба на кука;

- пред/договор со инвеститор/изведувачи;

- податок за корисна стабена површина на недвижноста која подлежи на субвенционирање обезбеден од градежно-техничката документација;

- склучен договор за градење со сопственик на кука во случај барателот да нема во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар, стан односно кука на територијата на Република Северна Македонија, за да изврши надградба или доградба за потребите на сопствено домување;

- доказ за наследство или дар, доколку барателот има во негова сосопственост или во сопственост на брачниот другар, дел од стан/кука или делови од повеќе станови/куки кои се стекнати по основ на наследство или дар;

- договор за продажба на станот односно кука, заверен на нотар, во случај барателот на субвенциониран станбен кредит да имал во негова сопственост, во сопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан/кука на територијата на Република Северна Македонија кој/а го/ја продал во период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран станбен кредит заради купување на поголем стан или изградба/купување на нова поголема кука за потребите на сопственото домување;

- во случај кога барателот на субвенциониран станбен кредит на денот на аплицирање има во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан/кука на територијата на Република Северна Македонија чија продажба е во тек, а ќе го/ја продаде по денот на аплицирањето, потребно е да обезбеди потврда од Агенцијата за катастар на недвиж-

ности за промена на сопственоста на недвижната ствар и доказ дека е платен данокот на промет на недвижности, или дека недвижноста е ослободена од плаќање данок;

- решение за утврден данок на имот донесено од градоначалникот на општината, градоначалникот на општините во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје, не постаро од една година или проценка на вредноста на недвижниот имот од овластен проценувач каде е наведена вредноста на имотот, во случаите кога: барателот има во негова сосопственост или во сопственост на брачниот другар, дел од стан/кука или делови од повеќе станови/куки кои се стекнати по основ на наследство или дар, а чија вкупна вредност не надминува 30.000 евра, во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит и кога барателот има во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост, сосопственост на брачниот другар недвижен имот кој вклучува: земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта), деловни згради и деловни простории, административни згради и рекреација, чија вкупна вредност не надминува 30.000 евра во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит, така што во вкупната вредност не се засметува вредноста на градежното земјиште на кое барателот ќе гради со средства обезбедени со субвенциониран станбен кредит;

- доказ дека објектот е срушен или стручно мислење од лиценцирано лице со кое се потврдува дека објектот ќе се руши за на негово место да се изгради нов и одобрение за градење на нова кука на местото на кука која се руши, во случај барателот да има во негова сопственост, во сопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само една кука на територијата на Република Северна Македонија која ја руши заради изградба на нова поголема кука за потребите на сопственото домување.“

Член 2

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел од овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5868/1

25 јуни 2019 година

Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

Прилог 1

БАРАЊЕ Бр. _____
за субвенциониран станбен кредит
Податоци за барателот на субвенциониран кредит

Име, татково име и презиме		
ЕМБГ		
Датум и место на раѓање		
Пол		1) Машки 2) Женски
Држава/државјанство		
Адреса и место на постојано живеење		
Адреса за контакт		
Е-маил		
Телефон		Фиксен Мобилен
Занимање		
Дејност на работодавачот (да се заокружи)	1. јавна управа (администрација) 2. образование 3. земјоделство 4. здравство 5. индустрија и градежништво 6. трговија 7. сметководство, 8. информатика и телекомуникации 9. сообраќај 10. спорт, уметност и култура 11. извршители 12. адвокати 13. нотари 14. туризам и угостителство 15. финансиско посредништво и банки 16. економско-правен консалтинг 17. меѓународни организации 18. самостоен вршител на дејност 19. невладини организации 20. казина, спортски обложувалници и игри на среќа 21. друго: _____ (да се навесе дејноста)	
Брачна состојба		а) во брак б) не е во брак
Податоци за брачниот другар: _____ (име, татково име и презиме) ЕМБГ на брачниот другар _____		
Барателот или неговиот брачен другар се на возраст до и со наполнети 35 години: Да Не		
Висина на последна примена плата (од работодавач):		Просек од последните 12 месечни плати (од работодавач):
- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.
- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.
Вкупен износ на останати ¹ приходи во последните 12 месеци:		
- на барателот _____ ден.		
- на брачниот другар _____ ден.		
Имот во сопственост на барателот и брачниот другар		
1. Стан, на ул. _____, бр. _____, во _____		
2. Куќа, на ул. _____, бр. _____, во _____		
3. Недвижен имот ул. _____, бр. _____, во _____		
1. Сопствена фирма (назив на фирма) _____		
2. Удел/акции во фирма (повеќе од 5% од сопственоста) _____ (назив на фирма)		
3. Друг имот _____		

Податоци за станот/куќата

(да се заокружи едно од наведените полиња)		
1) Барателот купува нов стан	2) Барателот купува/ гради нова куќа	3) Барателот гради надградба/ доградба на куќа
Адреса на станот/куќата (нас. место, КО, КП) _____		
Општина _____		
Корисна станбена површина (м ²)		
Цена на 1м ² корисна станбена површина со вклучен данок на додадена вредност (не повеќе од 900 евра)		

¹ Во останати приходи спаѓаат: приходи од имот и имотни права (закупуштина), приходи од авторски права и права на индустриска сопственост, приходи од капитал (дивиденди, камати итн.), приходи од капитални добивки (продажба на хартии од вредност, учество во капитал и недвижен имот), добивки од игри на среќа и наградна игра и други приходи (не спаѓаат во ниту една од претходните групи).

Вкупна вредност на станот/куќата/надградба/доградба/станбена единица		
Пред/договор со инвеститор/изведувачи (со кого е склучен и број на пред/договор)		
Барателот има во негова сопственост или во сопственост на брачниот другар, дел од стан/куќа или делови од повеќе станови/куќи кои се стекнати по основ на наследство или дар, а чија вкупна вредност не надминува 30.000 евра, во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит	Да	Не
	Бр. на Решение за утврден данок на имот или Бр. на проценка на вредноста на недвижниот имот од овластен проценувач каде е наведена вредноста на имотот Вкупна вредност на недвижниот имот	
Барателот има во негова сопственост, во сопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост, сопственост на брачниот другар недвижен имот кој вклучува: земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта), деловни згради и деловни простории, административни згради и административни простории, куќи и станови за одмор и рекреација, чија вкупна вредност не е поголема од 30.000 евра во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит. Во вкупната вредност не се засметува вредноста на градежното земјиште на кое барателот ќе гради со средства обезбедени со субвенциониран станбен кредит	Да	Не
	Бр. на Решение за утврден данок на имот или Бр. на проценка на вредноста на недвижниот имот од овластен проценувач каде е наведена вредноста на имотот Вкупна вредност на недвижниот имот	
Барателот/брачниот другар продал стан/куќа заради купување нов поголем стан или купување/изградба на нова поголема куќа во период од најмногу три години до денот на аплицирањето	Да	Не
	Договор за купопродажба (со кого е склучен и бр.)	
Барателот/брачниот другар поседува стан/куќа кој/а го/ја продава заради купување нов поголем стан или купување/изградба на нова поголема куќа	Да	Не
Барателот/брачниот другар ќе руши куќа заради изградба на нова поголема куќа	Да	Не
	Површина која се руши во м2 Одобрение за градење бр. _____	

Износ на кредит и вид на субвенција за која аплицира барателот

Вкупен износ на станбениот кредит, во оригинална валута		Износ: _____ Валута: _____
Вид на субвенција (да се заокружи само една варијанта)	Субвенција на дел од ануитетот:	
	I - Лица со возраст над 35 години - за стан - 50% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за купување на нов стан (член 9, став 1 алинеја 1) - за куќа - 80% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за изградба/купување на нова куќа (член 9, став 1 алинеја 3) - за надградба/доградба на куќа - 75% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа (член 9, став 1 алинеја 5 и став 2) II - Лица до и со наполнети 35 години - за стан - 70% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за купување на нов стан, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 2) - за куќа - 60% од месечниот ануитет во првите 3 години, 50% од месечниот ануитет во следните 5 години и 40% од месечниот ануитет во следните 3 години од отплатата на кредитот за изградба/купување на нова куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 4) - за надградба/доградба на куќа - 50% од месечниот ануитет во првите 3 години, 40% од месечниот ануитет во следните 5 години и 30% од месечниот ануитет во следните 3 години од отплатата на кредитот за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во	

	рамки на постоечка куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 6 и став 2)
	Субвенција на дел од учеството: I – Лица со возраст над 35 години 1. за стан - 50% од учеството за нов стан (член 9, став 1 алинеја 1) 2. за куќа - 80% од учеството за изградба/купување на нова куќа (член 9, став 1 алинеја 3) 3. за надградба/доградба на куќа - 75% од учеството за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа (член 9, став 1 алинеја 5 и став 2) II – Лица до и со наполнети 35 години 4. за стан - 70% од учеството за нов стан, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 2) 5. за куќа - 100% од учеството за изградба/купување на нова куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 4) 6. за надградба/доградба на куќа - 100% од учеството за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 6 и став 2)

Се согласувам дека:

1. Податоците што ги наведов се точни.
2. Во случај на промена на моите лични податоци (вклучително и податоци за адресата, лични податоци за сопруг/сопруга) во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Банката. Во спротивно, секоја пратка од страна на Банката до клиентот се смета дека е уредно извршена на адресата наведена во ова Барање.
3. Моите лични податоци наведени во оваа пријава да бидат собирани, обработувани, ажурирани за потребите на Министерство за финансии и на Банката во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Доколку е потребно Банката да изврши пренесување на моите лични податоци во други држави, преносот да се изврши по претходно добиено одобрение за пренос на личните податоци во други држави од Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Барател: _____

Брачен другар: _____

Населено место _____

Датум, _____._____._____ год

Архивски број на деловната банка

Прилог 2

ОБРАЗЕЦ Бр. _____
за потврда за исполнетост на условите
за субвенционирање на станбен кредит

Банка: _____

Датум: ____ . ____ . ____ год.

Податоци за барателот на субвенциониран кредит

Име, татково име и презиме на барателот			
ЕМБГ			
Датум и место на раѓање			
Пол		1) Машки	2) Женски
Држава/државјанство			
Адреса и место на постојано живеење			
Адреса за контакт			
Е-маил			
Телефон		Фиксен	Мобилен
Занимање			
Дејност на работодавачот	1. јавна управа (администрација) 2. образование 3. земјоделство 4. здравство 5. индустрија и градежништво 6. трговија 7. сметководство, 8. информатика и телекомуникации 9. сообраќај 10. спорт, уметност и култура 11. извршители 12. адвокати 13. нотари 14. туризам и угостителство 15. финансиско посредништво и банки 16. економско-правен консалтинг 17. меѓународни организации 18. самостоен вршител на дејност 19. невладини организации 20. казина, спортски обложувалници и игри на среќа 21. друго: _____ (да се наведе дејноста)		
Брачна состојба	а) во брак б) не е во брак		
Податоци за брачниот другар: _____ (име, татково име и презиме)		ЕМБГ на брачниот другар _____	
Барателот или неговиот брачен другар се на возраст до и со наполнети 35 години: Да Не			
Датум на аплицирање _____; Архивски број _____ (Датумот и архивскиот број се преземаат од Прилог 1)			
Висина на последна примена плата (од УЈП):		Просек ¹ од последните 12 месечни плати (од УЈП):	
- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	
- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	
Вкупен износ на останати ² приходи во последните 12 месеци (од УЈП):		Просек од останати приходи во последните 12 месеци (од УЈП):	
- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	
- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	
Висина на последна примена плата (од работодавач):		Просек ¹ од последните 12 месечни плати (од работодавач):	
- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	
- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	
Вкупен износ на останати ² приходи во последните 12 месеци (обезбедени од банката):		Просек од останати приходи во последните 12 месеци (обезбедени од банката):	
- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	- на барателот _____ ден.	
- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	- на брачниот другар _____ ден.	
Имот во сопственост на барателот или брачниот другар			
1. Стан, на ул. _____ бр. _____ во _____			
2. Куќа, на ул. _____ бр. _____ во _____			
3. Недвижен имот ул. _____ бр. _____ во _____			
Податоци преземени од Барањето на кредитобарателот			
1. Сопствена фирма (назив на фирма) - преземен податок од Барањето _____			
2. Удел/акции во фирма (повеќе од 5% од сопственоста) _____ (назив на фирма)			
3. Друг имот _____			

Податоци за станот/куќата

(да се заокружи едно од наведените полиња)		
1) Барателот купува нов стан	2) Барателот купува/ гради нова куќа	3) Барателот гради надградба/ доградба на куќа
Адреса на станот/куќата (нас. место, КО, КП) _____ Општина _____		
Корисна станбена површина (м ²)		
Цена на 1м ² корисна станбена површина со вклучен данок на додадена вредност (не повеќе од 900 евра)		
Вкупна вредност на станот/куќата/надградба/доградба/станбена единица		
Пред/договор со инвеститор/изведувачи (со кого е склучен и број на пред/договор)		

Износ на кредит и вид на субвенција за која аплицира барателот

Вкупен износ на станбениот кредит (во денари)		
Рок на отплата (во месеци)		
Износ на станбениот кредит кој подлежи на субвенционирање		
Вид на субвенција (да се заокружи само една варијанта)	Субвенција на дел од ануитетот: I - Лица со возраст над 35 години - за стан - 50% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за купување на нов стан (член 9, став 1 алинеја 1) - за куќа - 80% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за изградба/купување на нова куќа (член 9, став 1 алинеја 3) - за надградба/доградба на куќа - 75% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа (член 9, став 1 алинеја 5 и став 2) II - Лица до и со наполнети 35 години - за стан - 70% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот за купување на нов стан, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 2) - за куќа - 60% од месечниот ануитет во првите 3 години, 50% од месечниот ануитет во следните 5 години и 40% од месечниот ануитет во следните 3 години од отплатата на кредитот за изградба/купување на нова куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 4) - за надградба/доградба на куќа - 50% од месечниот ануитет во првите 3 години, 40% од месечниот ануитет во следните 5 години и 30% од месечниот ануитет во следните 3 години од отплатата на кредитот за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 6 и став 2)	
	Субвенција на дел од учеството: I - Лица со возраст над 35 години - за стан - 50% од учеството за нов стан (член 9, став 1 алинеја 1) - за куќа - 80% од учеството за изградба/купување на нова куќа (член 9, став 1 алинеја 3) - за надградба/доградба на куќа - 75% од учеството за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа (член 9, став 1 алинеја 5 и став 2) II - Лица до и со наполнети 35 години - за стан - 70% од учеството за нов стан, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 2) - за куќа - 100% од учеството за изградба/купување на нова куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 4) - за надградба/доградба на куќа - 100% од учеството за изградба на надградба/доградба на посебна станбена единица во рамки на постоечка куќа, за млади до и со наполнети 35 години (член 9, став 1 алинеја 6 и став 2)	

Исполнетост на условите за добивање субвенциониран кредит

(1) Барателот ги исполнува условите за добивање станбен кредит пропишани од Банката - кредитор	Да	Не
--	----	----

(2) Барателот нема во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар стан односно кука на територија на Република Северна Македонија		Да	Не
(3) Барателот има во негова сопственост или во сосопственост на брачниот другар дел од стан/кука или делови од повеќе станови/куки кои се стекнати по основ на наследство или дар, а чија вкупна вредност не надминува 30.000 евра, во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит		Да Бр. на Решение за утврден данок на имот или Бр. на проценка на вредноста на недвижниот имот од овластен проценувач каде е наведена вредноста на имотот Вкупна вредност на недвижниот имот	Не
(4) Барателот има во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост, сосопственост на брачниот другар недвижен имот кој вклучува: земјишта (земјоделски, градежни, шумски и пасишта), деловни згради и деловни простории, административни згради и административни простории, куќи и станови за одмор и рекреација, чија вкупна вредност не е поголема од 30.000 евра во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит. Во вкупната вредност не се засметува вредноста на градежното земјиште на кое барателот ќе гради со средства обезбедени со субвенциониран станбен кредит		Да Бр. на Решение за утврден данок на имот или Бр. на проценка на вредноста на недвижниот имот од овластен проценувач каде е наведена вредноста на имотот Вкупна вредност на недвижниот имот	Не
(5) Барателот имал во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан на територија на Република Северна Македонија кој го продал заради купување на поголем стан или изградба/купување на нова поголема кука за потребите на сопственото домување, во период од најмногу три години до денот на аплицирањето		Да Адреса на станот Договор за купопродажба бр.	Не
(6) Барателот имал во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само една кука на територијата на Република Северна Македонија која ја продал за купување на нов поголем стан или заради купување/изградба на нова поголема кука за потребите на сопственото домување, во период од најмногу три години до денот на аплицирањето		Да Адреса на куќата (инс. место, КО, КП) Договор за купопродажба бр.	Не
(7) Барателот/брачниот другар поседува стан/кука кој/а го/ја продава заради купување нов поголем стан или купување/изградба на нова поголема кука	Продава кука Да Продава стан Да	Да	Не
(8) Барателот има во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само една кука на територијата на Република Северна Македонија која ја руши заради изградба на нова поголема кука за потребите на сопственото домување		Да Адреса на куќата Површина која се руши во м2 Одобрение за градење бр.	Не
(9) Барателот нема во негова сопственост, во сосопственост или заедничка сопственост со брачниот другар стан, односно кука на територија на Република Северна Македонија, но има склучено договор за градење со сопственикот на куќата, за да изврши надградба или доградба за потребите на сопствено домување		Да Адреса на куќата Договор за градење со сопственик на кука бр. Одобрение за градење бр.	Не
(10) Барателот или неговиот брачен другар не користи друг станбен кредит		Да	Не

на денот на поднесување на барањето за субвенциониран станбен кредит		
(11) Барателот не е во брачна заедница и има вкупен месечен приход кој не надминува 900 евра во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит ³⁾	Да	Не
	Износ во ЕУР	
(12) Вкупниот месечен приход на барателот и неговиот брачен другар не надминува 1.300 евра во денарска противвредност пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на поднесувањето на барањето за субвенциониран станбен кредит ³⁾	Да	Не
	Износ во ЕУР	
(13) Барателот има дадено изјава заверена на нотар дека нема да ја издава, отуѓи и дополнително оптовари со хипотека недвижноста купена или изградена со средства од субвенциониран станбен кредит во период од првите пет години од започнување со исплатата на кредитот согласно член 9 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 5 од Законот за субвенционирање на станбен кредит, односно во период од првите дванаесет години од започнување со исплатата на кредитот согласно членот 9 став (1) алинеи 4 и 6 од Законот за субвенционирање на станбен кредит	Да	Не
(14) Недвижноста која подлежи на субвенционирање на станбен кредит не се купува/гради од физичко или правно лице инвеститор со чии основачи или сопственици, барателот или неговиот брачен другар е поврзано лице согласно со прописите со кои се уредува банкарското работење	Да	Не

1) при пресметка на просечните месечни приходи по основ на плата во последните дванаесет месеци, износот на остварените приходи по основ на плата во последните дванаесет месеци се дели со дванаесет, освен во случај кога во последните дванаесет месеци се исплатени поголем број на плати како резултат на задолжени исплати на претходни плати и во тој случај износот на остварените приходи по основ на плата во последните дванаесет месеци ќе се подели со бројот на исплатени плати. Во случај кога бројот на исплатени плати во последните дванаесет месеци е помал од дванаесет, просечните месечни приходи во последните дванаесет месеци се пресметуваат на начин што износот на остварениот приход се дели со бројот на исплатени плати.

2) во останати приходи спаѓаат: приходи од имот и имотни права (закупутина), приходи од авторски права и права на индустриска сопственост, приходи од капитал (дивиденди, камати итн.), приходи од капитални добивки (продажба на хартии од вредност, учество во капитал и недвижен имот), добивки од игри на среќа и наградна игра и други приходи (не спаѓаат во ниту една од претходните групи).

3) вкупните месечни приходи претставуваат збир од просекот од последните 12 месечни плати и просечниот износ на вкупните останати приходи во последните 12 месеци на барателот, односно на барателот и брачниот другар.

Потврдувам дека наведените податоци се точни.

Овластено лице на Банката: _____

Потпис: _____

Скопје, ____ год.

1889.

Врз основа на член 10, став (13) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14, 6/16 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПУВАЊЕТО ЗА ИЗБОР НА
КОРИСНИЦИ НА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН
КРЕДИТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит.

Член 2

Комисијата за евалуација на барања за субвенционирани станбени кредити спроведува постапка за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит по објавен јавен повик за пријавување на граѓаните за добивање субвенциониран станбен кредит и по добивање на одлуките за пред-одобрување на субвенциониран станбен кредит од деловните банки.

Член 3

Изборот на корисници на субвенциониран станбен кредит се врши со користење на електронски систем за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит.

Член 4

Избор на корисници на субвенциониран станбен кредит се врши според висината на коефициент, кој се пресметува со следната формула:

$$K = \frac{МП}{ОП} \cdot П + \frac{МСК}{БСК} \cdot (1 - П)$$

каде што:

К - вредност на коефициентот

МП - максимален износ на вкупен месечен приход, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит

ОП - остварен вкупен просечен месечен приход на барателот за последните дванаесет месеци, односно вкупни просечни месечни приходи на барателот и неговиот брачен другар за последните дванаесет месеци. Вкупниот месечен приход ќе преставува збир на просечната плата и просекот од останатите остварени приходи во последните дванаесет месеци. За пресметката на просечните приходи по основ на плата доколку во последните дванаесет месеци се исплатени поголем број на плати од дванаесет како резултат на задоцнета исплата на претходни плати односно помал број на плати од дванаесет, износот на остварените приходи по основ на плата ќе се подели со бројот на исплатени плати. Во останати приходи спаѓаат: приходи од имот и имотни права (закупнина), приходи од авторски права и права на индустриска сопственост, приходи од ка-

питал (дивиденди, камати итн.), приходи од капитални добивки (продажба на хартии од вредност, учество во капитал и недвижен имот), добивки од игри на среќа и наградна игра и други приходи (не спаѓаат во ниту една од претходните групи).

МСК - максимална субвенционирана вредност на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит

БСК - баран износ на субвенциониран станбен кредит

П - пондер

Пондерот се утврдува во износ од 0,65.

Член 5

Електронскиот систем ги подредува барателите на субвенциониран станбен кредит во зависност од висината на коефициентот од член 4 на овој правилник редоследно од највисокиот кон понискиот коефициент.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапувањето за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/12 и 124/14).

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5869/1

25 јуни 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1890.

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје бр. 01-1289/4, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 19.6.2019 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 04-4590/2
20 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**1891.**

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА МАШИНОВОЗАЧОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ****Член 1**

Во Правилникот за постапката и издавање на дозвола, формата и содржината на дозволата за машиновозачот и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/10 и 88/14) во членот 3 ставот 3 се брише.

Ставот (4) станува став (3).

Член 2

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 - 4767/1
28 мај 2019 година
Скопје




Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2

Предна страна

 МКД	ДОЗВОЛА НА МАШИНОВОЗАЧ TRAIN DRIVING LICENCE
 6	1. / 2. /
	3a. 3b.
	4a. 4b.
	4c. /
	4d.
	5.
	7.
	РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/ REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Задна страна

8.	9a.1		
.....	9a.2		
.....	9b.	 	
1. Презиме/ Surname 2. Име/Name 3a. Датум раѓање/Date of birth 3b. Место на раѓање/ Place of birth 4a. Датум на издавање/ Date of issue 4b. Важи до/ Date of expiry 4c. Издадено од/ Issuing authority 4d. Референтен број работодавачот/ Reference number by employer 5. Број на дозвола/ Licence Number 6. Слика / Photo of the Holder 7. Своерачен потпис/ Holder's signature 8. Живеалиште и адреса/Permanent residence 9a.1 Мајчин(и) јазик (ци)/ Native language(s) 9a.2 Дополнителна информација/ Additional information 9b. Медицински ограничувања/ Medical restriction			

1892.

Врз основа на член 35-а став (12) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО, КАКО И ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за овластување на правното лице за вршење на обука за општа професионална способност и потребната документација, формата и содржината на образецот на овластувањето, како и програмата за обука за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13) во членот 3 точки 1) и 2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 - 4777/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

1.1 Орган за сигурност

1.2 Адреса:

Архивски број на Барателот:

Датум:

Архивски број на Управата:

Датум:

БАРАЊЕ

за издавање на овластување на правно лице – Центар за обука за вршење на обука на
машиновозачи за општа професионална способност

2.1. Ова Барање е за издавање на овластување за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност			
2.2 Ново овластување за вршење на обука	☐	2.3. Обновено овластување за вршење на обука	☐

3.1. Име на правното лице:		3.2. Скратен назив:	
3.3. Адреса:			
3.4. Телефонски број:		3.5. Факс:	
3.6. E-mail адреса		3.7. Веб страна:	
3.8. Регистарски број:		3.9. Единствен даночен број:	
3.10. Други информации:			
Овластено лице за контакт:			
4.1. Име и презиме:			
4.2. Адреса:			
4.3. Телефонски број:		4.4. Факс:	
4.5. Електронска пошта:			

Барател,

Простор резервиран за Управата

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

5. ПРИЛОГ кон Барањето- (Потребна документација /докази кои се приложуваат кон Барањето)		
Документација /докази кои се приложуваат	ДА	НЕ
1. Документ од Централен регистер на Република Северна Македонија со кој се докажува дека седиштето на регистрираното правно лице е на територија на Република Северна Македонија	☐	☐
2. Документ од Централен регистер на Република Северна Македонија со кој се докажува дека правното лице е регистрирано за вршење на дејноста	☐	☐
3. Документ од суд со кој се докажува дека не е во тек стечајна/ликвидациона постапка	☐	☐
4. Документ од казнена евиденција на суд со кој се докажува дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице во моментот на добивање на овластувањето не е правосилно осудено	☐	☐
5. Опис на просторот во кој ќе се врши обуката	☐	☐
6. Опис на информатичката технологија (опрема) со која ќе ја спроведува обуката	☐	☐
7. Опис на друга опрема за спроведување на обуката	☐	☐
8. Опис како ќе ја води евиденцијата за спроведена обука и издадени потврди за успешно завршена обука	☐	☐
9. Стручна литература согласно програмата за обука за општа професионална способност	☐	☐
10. Опис како ќе ја води евиденцијата за спроведени испити и издадени уверенија за положен испит	☐	☐
11. Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на обука за општа професионална способност	☐	☐
12. Листа на вработени лица со овластување за испитувачи за општа професионална способност	☐	☐

*Доказите од точки 1), 2), 3) и 4) Управата за сигурност во железничкиот систем може да ги прибави по службена должност, по претходна согласност на подносителот на личните податоци да бидат употребени во постапката за издавање на овластување на правно лице за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и на сметка на институцијата од која е прибавен.

1. Согласен

2. Не согласен

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

ВОВЕД

Ова барање го користат правни лица (Баратели) кои поднесуваат Барање за издавање на овластување на правно лице-Центар за обука за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност (во понатамошниот текст: Барање), согласно член 35-а од Законот за сигурност во железничкиот систем.

Правното лице кое поднесува Барање го користи овој образец и го поднесува истото до Управата за сигурност во железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на разгледување на Барањето без одлагање.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната документација треба да биде доставена од страна на правното лице во рок не подолг од 10 работни дена.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во прилог кон Барањето се доставуваат податоци и документи, со цел поедноставно разгледување и одобрување на Барањето од страна на Управата. Секој документ треба да го носи референтниот број како од табелата „5.Прилог кон Барањето“. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава овластувањето (секое поле треба да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување, секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи објаснување за негово популнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде напишано читливо со печатни букви и потпишано.

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПОЛЕСНО ПОПОЛНУВАЊЕ

1.1.- 1.2.	Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем. Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку веб страната на Министерството за транспорт и врски (www.mtc.gov.mk), или на веб страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.
2.1.- 2.3.	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на ново (прво) овластување на правното лице-Центар за обука за вршење на обука и испитување за општа професионална способност на машиновозачи или обновено овластување (по истекот на важноста на овластувањето од најмногу четири години, согласно член 35-а став (8) од Законот за сигурност во железничкиот систем). Задолжително треба да се назначи за кое овластување аплицира Барателот, обележувајќи го соодветното квадратче.
3.1.- 3.10	Секој Барател доставува потребни информации за правното лице кое поднесува Барање.
4.1.- 4.5	Секој Барател доставува потребни информации за овластеното лице од правното лице кое поднесува Барање со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира овластеното лице. За време на разгледување на Барањето, овластеното лице за контакт од правното лице-Барател е во контакт со лицето од Управата за сигурност во железничкиот систем. Овластеното лице од правното лице –Барател дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Веб страната не е задолжителна.

5.	Во прилог кон Барањето се доставува побараната документација и тоа како што следи, а во „5.Прилог кон Барањето“се одбележува дали документацијата е доставена.
5.1.	Документ од Централен регистер на Република Северна Македонија со кој се докажува дека седиштето на регистрираното правно лице е на територија на Република Северна Македонија.
5.2.	Документ од Централен регистер на Република Северна Македонија со кој се докажува дека правното лице е регистрирано за вршење на дејноста.
5.3.	Документ од суд со кој се докажува дека не е во тек стечајна/ликвидациона постапка.
5.4.	Документ од казнена евиденција на суд со кој се докажува дека одговорното лице или член на органот на управување на правното лице во моментот на добивање на дозволата не е правосилно осудено за кривично дело.
5.5.	Опис на просторот во кој ќе се врши обуката со приложени фотографии, каталози, проспекти, скици и слично.
5.6.	Опис на информатичка технологија со која ќе ја спроведува обуката со прилог листа на опрема, уреди со помош на кои ќе се спроведува обуката.
5.7.	Опис на друга опрема за спроведување на обуката.
5.8.	Опис како ќе ја спроведува обуката во форма на методологија и план за работа, како и опис како ќе се води евиденцијата од спроведена обука и издадени потврди за успешно завршена обука.
5.9.	Се доставува на увид изработена стручна литература (учебник, прирачник или слично) одобрена од овластена институција.
5.10.	Опис како ќе ги спроведува испитите во форма на методологија и план за работа, како и опис како ќе се води евиденцијата за спроведени испити и издадени уверенија за положен испит.
5.11.	Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на обука за општа професионална способност и во прилог се доставува копија од лична карта и копија заверена на нотар од овластувањето за вршење на обука.
5.12.	Листа на вработени лица, кои поседуваат овластување за вршење на испитувања за општа професионална способност и во прилог се доставува копија од лична карта и копија заверена на нотар од овластувањето за испитувачи.

Прилог 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМО В Л А С Т У В А Њ Е
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧИ
ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

Број на овластување: _____

1. Правно лице

Назив на правното лице:	Скратен назив:
Регистарски број:	Единствен даночен број:

2. Организација која го издава овластувањето

Организација:
Земја:

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	☐	Број на претходното овластување _____
	- обновено овластување	☐	
Важност	од: _____	до: _____	

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Референтен
број _____

М.П.

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,

1893.

Врз основа на член 21 став (8) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на сертификатот за познавање на железничка инфраструктура и железничко возило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/10) во членот 2 став (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 4778/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

1894.

Врз основа на член 35-б став (10) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА - ОБУЧУВАЧИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧИ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата- обучувачи за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/12 и 88/14), Прилозите 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови Прилози 2, 3, 4 и 5, кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 - 4783/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ
ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦЕ

(име и презиме)

ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

Број на ОВЛАСТУВАЊЕ: _____

1. Организација која го издава овластувањето

Назив на организацијата:
Адреса:

2. Податоци за лицето-обучувач

Име:
Презиме:
Единствен матичен број на граѓанинот:
Вработен во:

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	☐	- дупликат од овластување	☐
	- изменето овластување	☐	- обновено овластување	☐
Број на претходното овластување		_____		
Важност	од: _____	до: _____		

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем

Директор,

М.П.

Референтен

број _____

Прилог 3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦЕ

-

(име и презиме)

ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И
КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО

Број на ОВЛАСТУВАЊЕ: _____

1. Организација која го издава овластувањето

Назив на организацијата:
Адреса:

2. Податоци за лицето-обучувач

Име:
Презиме:
Единствен матичен број на граѓанинот:
Вработен во:

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	-ново овластување	☐	- дупликат од овластување	☐
	- изменето овластување	☐	- обновено овластување	☐
Број на претходното овластување		_____		
Важност	од: _____	до: _____		

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,

М.П.

Референтен
број _____

Прилог 4

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

О В Л А С Т У В А Њ Е Н А Л И Ц Е

(име и презиме)

ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И
КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Број на ОВЛАСТУВАЊЕ: _____

1. Организација која го издава овластувањето

Назив на организацијата: _____

Адреса: _____

2. Податоци за лицето-обучувач

Име: _____

Презиме: _____

Единствен матичен број на граѓанинот: _____

Вработен во: _____

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	☐	- дупликат од овластување	☐
	- изменето овластување	☐	- обновено овластување	☐
Број на претходното овластување		_____		
Важност	од: _____	до: _____		

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,

М.П.

Референтен
број _____

Прилог 5



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Управа за сигурност во железничкиот систем

РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА

за лицата – обучувачи
за вршење на обука на машиновозачи
за општа професионална способност,
за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило,
за стручно познавање и компетентност во врска со железничка инфраструктура

Скопје, _____ година

ЕВИДЕНЦИСКИ ЛИСТ

за издадени овластувања на лицата - обучувачи

за вршење на обука на машиновозачи за општа професионална способност	
---	--

[illegible]

ЕВИДЕНЦИСКИ ЛИСТ

за издадени овластувања на лицата - обучувачи

[illegible][illegible]

ЕВИДЕНЦИСКИ ЛИСТ

за издани овлаштувања на лицата - обучувачи

за издадени области, в които на инфраструктура

[illegible]

1895.

Врз основа на член 37-њ став (6) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето на машиновозач за полагање на испит за општа професионална способност, формата и содржината на образецот на уверението за положен испит како и начинот и постапката за полагање на испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/14), Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01 – 4785/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Лого на правното лице-Центар за обука

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ

ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОВОЗАЧ

Број на УВЕРЕНИЕ: _____

1. Правно лице - Центар за обука

Назив на правното лице:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Податоци за машиновозач:

Име:
Презиме:
Единствен Матичен Број:
Вработен во:

3. Информации за испитот

Врз основа на барањето за организирање и спроведување на испит за општа професионална способност, поднесено од машиновозач со број _____ од _____, испитот кој се состоеше од теоретски и практичен дел се изведе во период од _____ до _____ година. Врз основа на покажаните резултати, машиновозачот успешно го положи испитот за општа професионална способност.

4. Законодавство кое е во сила

5. Дополнителни информации

Дата

Име на Центарот за обука,

М.П.

Референтен
број _____

1. Овластен испитувач: _____;
2. Овластен испитувач: _____;
3. Овластен испитувач: _____;
(име и презиме со печатни букви) (потпис)

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1896.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана на 29 мај 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на членот 8 од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ број 187/2013, 201/2014 и 215/2015).

2. Стевица Јосифовски, адвокат од Скопје, до Уставниот суд на Република Северна Македонија поднесе иницијатива за оценување на уставноста на членот од Законот, означен во точката 1 од Решението.

Според наводите од иницијативата оспорениот член 8 од Законот за финансиска дисциплина бил уреден спротивно на уставните принципи на владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото од член 8 став 1 алинеи 3 и 7, членот 55 од Уставот со кој се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото и грижата на Републиката за обезбедување еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и членот 57 од Уставот според кој Републиката го поттикнува економскиот напредок и се грижи за порамномерен просторен и регионален развој, како и за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја.

Имено, неуставно било правните лица заради задоцнето исполнување на парична обврска повеќепати да бидат казнувани за истата работа, односно покрај казнената камата, да платат и надоместок од 3000 денари. Договорната казна согласно член 259 став 3 од Законот за облигационите односи, не можела да биде договорена за парични обврски, која одредба била уредена во насока на избегнување на двојното казнување по ист основ, имајќи предвид дека членот 266 од наведениот закон, веќе предвидел дека за задоцнето исполнување на парична обврска должникот, покрај главнината долгувал и казнена камата.

Воедно, оспорениот член 8 од Законот за финансиска дисциплина, не бил во согласност и со правниот принцип „ne bis in idem“ според кој двапати за иста работа не може да се тужи.

Исто така, не било јасно дали надоместокот за доцнење при исполнувањето на паричната обврска од должникот во износ од 3.000 денари, законодавецот го уредил како еднократен надоместок за вкупниот долг кој должникот го имал кон доверителот или пак се однесувал за секоја поединечна фактура по која должникот паднал во задоцнување.

Алармантно било што во таа насока се толкувал оспорениот член од Законот, за што постоела судска пракса дека за секоја доспеана фактура за која должникот паднал во задоцнување, тој требало да исплати надоместок од 3000 денари, а дополнително на тоа и досудена законска казнена камата, што било доказ за нарушување на владеењето на правото. Нејасните одредби во товарниот договор требало да се толкуваат во смисла на остварување справедлив однос на заемните давања, односно кај договорите се поаѓало од тоа дека требало да се воспостави економска рамнотежа во меѓусебните давања на договорните страни, за што подносителот се повикува на членот 93 од Законот за облигационите односи.

Ако се имало предвид дека и за фактура која гласела на парична обврска во висина од 1 (еден) денар, доверителот согласно оспорениот член од Законот, би можел да бара надоместок за доцнење при исполнувањето на парична обврска во висина од 3000 денари, произлегувало дека со прифатеното толкување, доверителот да има право на надоместок за доцнење за секоја поединечна фактура во износ од 3000 денари, се правела сериозна штета во стопанството и се нарушувале основите на економските односи предвидени во членовите 55 и 57 од Уставот на Република Северна Македонија.

Всушност оспорениот член од Законот бил во правна колизија со одредбите од Законот за облигационите односи и го нарушувал основното начело на совесност и чесност предвидено со членот 5 од Законот за облигационите односи, вклучително и начелото на еднаква вредност на давањето од членот 8 од Законот за облигационите односи.

Од наведените причини, со иницијативата се предлага поведување на постапката и поништување на оспорениот член од Законот, како и донесување решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на оспорениот член од Законот.

3. Судот на седницата утврди дека оспорениот член 8 од Законот за финансиска дисциплина уредува дека:

(1) Доверителот има право на надоместок за доцнење при исполнувањето на паричната обврска од должникот во износ од 3.000 денари, доколку паричната обврска не е исполнета во роковите утврдени со одредбите од членовите 5, 6, 6-а, 7 и 18 од овој закон, без претходно потсетување и опомена на должникот.

(2) Правото на надоместок за доцнењето од ставот (1) на овој член не го исклучува правото за надоместок на трошоците кои доверителот има право да ги побарува врз основа на договор или други прописи, како и на казнена камата која се пресметува и наплатува согласно со закон.

(3) Правото на надоместок за доцнењето од ставот (1) на овој член не ги опфаќа трошоците за извршување кои се наплатуваат во согласност со законот со кој се уредува извршната постапка.

(4) Правото на надоместок за доцнењето од ставот (1) на овој член престанува да важи во рок од три години од денот на истекот на рокот на достасување на паричната обврска.

4. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 7 од Уставот на Република Северна Македонија, владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија.

Според членот 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законот. Секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Со член 55 ставови 1 и 2 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Со Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ број 187/2013, 201/2014 и 215/2015) се уредува навременото исполнување на парични обврски кои произлегуваат од реализација на деловни трансакции меѓу економските оператори од приватниот сектор, односно меѓу субјектите од јавниот сектор и економските оператори од приватниот сектор, заради спречување на неисполнување на паричните обврски во предвидените рокови согласно со овој закон (член 1).

Според Законот за финансиска дисциплина економските оператори од приватниот сектор се должни да ја исполнат паричната обврска во роковите утврдени со овој закон (член 5 став 4), а исто така и субјектите од јавниот сектор се должни да ја исполнат паричната обврска во роковите утврдени со овој закон (член 6 став 5).

Со цел да се обесхрабри задоцнетото плаќање на паричните обврски, а со тоа и спречување на нарушување на ликвидноста на економските оператори, законодавецот го уредил оспорениот член 8 од Законот за финансиска дисциплина за што законодавецот согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, има право да донесува закони и да презема мерки во таа насока. Во едно, ваквите правила воспоставени со предметниот закон, се дел од активностите преземени во процесот на хармонизација на домашното законодавство со правото на Европската Унија. Поточно, со Законот за финансиска дисциплина е извршено имплементирање на Директивата L2011/07/ЕС за задоцнето плаќање во комерцијални трансакции, донесена на 16.02.2011 година од Советот на Европската Унија и Европскиот парламент, со што се врши и транспонирање на членот 6 од Директивата кој се однесува на надоместокот за задоцнето плаќање при исполнување на парична обврска во Законот за финансиска дисциплина со уредување на членот 8 од Законот кој се оспорува со иницијативата.

Според оспорениот член 8 од Законот доверителот има право на надоместок за доцнење при исполнувањето на паричната обврска од должникот во износ од 3.000 денари, доколку паричната обврска не е исполнета во роковите утврдени со одредбите од членовите 5, 6, 6-а, 7 и 18 од овој закон, без претходно потсетување и опомена на должникот (став 1).

Правото на надоместок за доцнењето од ставот 1 на оспорениот член 8 од Законот, не го исклучува правото за надоместок на трошоците кои доверителот има право да ги побарува врз основа на договор или други прописи, како и на казнена камата која се пресметува и наплатува согласно со закон (став 2), а исто така, правото на надоместок за доцнењето не ги опфаќа трошоците за извршување кои се наплатуваат во согласност со законот со кој се уредува извршната постапка (став 3).

Правото на надоместок за доцнењето од ставот 1 на овој член престанува да важи во рок од три години од денот на истекот на рокот на достасување на паричната обврска (став 4).

Во конкретниот случај со иницијативата се смета дека уредувањето со членот 8 од Законот за финансиска дисциплина не наоѓал уставно оправдување, а во образложение на причините за неуставноста на членот од Законот, подносителот се повикува на одредбите од Законот за облигационите односи и нивната содржина која според подносителот на иницијативата не се имале во предвид при уредувањето на членот 8 од Законот за финансиска дисциплина, што имплицирало повреда на уставните одредби со кои се утврдени уставните принципи на владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото (член 8 став 1 алинеи 3 и 7), уставната гаранција за слободата на пазарот и претприемништвото и обврската на Републиката за обезбедување на еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот (член 55 ставови 1 и 2), како и членот од Уставот според кој Републиката го поттикнува економскиот напредок и се грижи за порамномерен просторен и регионален развој, како и за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја (член 57).

Подносителот всушност се повикува на правна колизија предизвикана со оспореното законско уредување наспрема содржини уредени со Законот за облигационите односи, посебно одредбите за забрана од договарање на договорна казна за парични обврски (член

259 став 3), одредбите за законска казнена камата (член 266), дополнителното правило од член 93 став 2 од Законот за толкување на нејасните одредби од товарниот договор, како и начелата според кои треба да се раководат учесниците во облигационите односи, посебно начелот за совесност и чесност од членот 5 и начелото на еднаква вредност на давањето од членот 8 од Законот.

Судот ги имаше предвид наводите од подносителот на иницијативата, односно причините поради кои се смета дека членот 8 од Законот за финансиска дисциплина имплицирал повреда на одредбите од Уставот, но според Судот, од аспект на истите, не може да се доведе под уставно сомнение членот од Законот кој се оспорува, поради следното:

Со членот 4 точки од 1 до 10 од Законот за финансиска дисциплина е дадено појаснување на значењето на употребените поими во Законот. Конкретно според точката 4. од наведениот член, „парична обврска“ е износ договорен како надоместок за испорака на стоки, давање на услуги и вршење на работи при што износот е наведен во деловен договор или фактура или друго соодветно барање за исплата, а според точката 5. На членот од Законот, „фактура“ е документ во кој е наведен паричниот надоместок за испорака на стоки, давање на услуги и вршење на работи при деловни трансакции.

Надоместокот за доцнење при исполнувањето на паричната обврска во износ од 3.000 денари според оспорениот член 8 став 1 од Законот за финансиска дисциплина, доверителот има право да го бара од должникот, доколку паричната обврска не е исполнета во роковите утврдени со одредбите од членовите 5, 6, 6-а, 7 и 18 од Законот за финансиска дисциплина.

Одредбите од членовите 5, 6, 6-а, 7 и 18 од Законот, помеѓу другото содржат уредување во однос на тоа од кога започнува да тече рокот за исполнување на паричните обврски (...кога должникот ја примил фактурата, односно друго барање за плаќање од доверителот;...) од што неспорно е дека надоместокот за доцнење во износ од 3.000 денари, се однесува на секоја доспеана, а не платена фактура, независно од износот на долгот.

При ова, дали долгуваниот износ, должникот ќе мора да го исполни преку една фактура или повеќе фактури, е фактичко прашање кое зависи од тоа што е предмет на договарање помеѓу договорните страни и како е договорен начинот на плаќањето. Должникот ќе биде во обврска да изврши плаќање на парична обврска, по секоја доставена и доспеана фактура за секоја извршена работа, услуга или испорака, а со секое паѓање во задоцнување при исполнувањето на паричната обврска, доверителот има право на надоместок за доцнење.

Оттука, наводите дека не било јасно во однос на тоа дали надоместокот за доцнење во износ од 3.000 денари, законодавецот го уредил како еднократен надоместок за вкупниот долг кој должникот го имал кон доверителот или пак се однесувал за секоја поединечна фактура по која должникот паднал во задоцнување, а на кои наводи се засновани причините за спротивноста на оспорената законска содржина со принципот на владеењето на правото од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, според Судот, истите се неосновани.

Во однос на наводите дека оспореното законско решение кое со иницијативата е претставено како нејасно, требало да се толкува од аспект на член 93 став 2 од Законот за облигационите односи (Службен весник на Република Македонија” број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009, 161/2009 и 123/2013), кој јасно укажувал на кој начин требало да се толкуваат нејасни одредби во товарниот договор, треба да се има во вид дека правилото од член 93 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи се однесува за толкување на нејасни одредби кои договорните страни, самостојно ги формулирале, односно уредиле со договорот.

Во предметниот случај, станува збор за одредба уредена во закон, односно одредба уредена од страна на законодавецот, кој согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, е надлежен да донесува закони и да дава автентично толкување на законите.

Неуважливоста на членот 8 од Законот за финансиска дисциплина, подносителот ја образложува и преку содржината на член 259 став 3 од Законот за облигационите односи со кој се забранува страните на договорот да договорат договорна казна за парични обврски, меѓутоа оспорениот член 8 од Законот, не може да се доведе во контекст со договорната казна поради следното:

Договорната казна и случаите во кои таа може да се предвиди со договор, е уредено низ одредбите од член 259 до 265 од Законот за облигационите односи, односно доверителот и должникот за непарична обврска (вршење на услуги, испорака на стоки и слично), можат да договорат одредба во договорот, дека должникот ќе му плати на доверителот определен паричен износ или ќе му прибави некоја друга материјална корист (договорна казна).

Договорната казна, страните на договорот може да ја договорат, во три случаи и тоа ако должникот не ја исполни својата непарична обврска или ако задоцни со нејзиното исполнување или неуредно ја исполни непаричната обврска.

Исто така, според Законот за облигационите односи, договорните страни, сами ја определуваат висината на договорната казна според својот наод, во еден вкупен износ во процент, или за секој ден задоцнување, или на некој друг начин.

Кога казната е договорена за случај на неисполнување на обврската, доверителот може да бара или исполнување на обврската или договорна казна. Тој го губи правото да бара исполнување на обврската ако побарал исплата на договорната казна.

Кога казната е договорена за случај на неисполнување на обврската, должникот нема право да ја исплати договорната казна и да се откаже од договорот, освен ако тоа била намера на договарачите кога ја договарале казната.

Кога казната е договорена за случај должникот да задоцни со исполнувањето на обврската или истата неуредно ја исполнил, доверителот има право да бара и исполнување на обврската и договорна казна.

Оттука, за разлика од договорната казна, чие уредување во договорот е препуштено исклучиво на волјата на договорните страни, од чија волја зависи и начинот на кој таа ќе биде определена (во еден вкупен износ во процент, или за секој ден задоцнување, или на некој друг начин), надоместокот за доцнење при исполнувањето на паричната обврска од должникот во износ од 3.000 денари, е предмет на законско уредување, при што од законската одредба од оспорениот член 8 став 1 од Законот не произлегува дека станува збор за надоместок за задоцнето плаќање кој можат да го договарат или да не го договарат договорните страни, вклучително и износот, туку станува збор за еднократен надоместок во износ каков што Законот го уредил, без можност со договор да се менува неговата висина, да се исклучи, ограничи или услови ова законско право на доверителот, но право е на доверителот дали ќе го користи тоа законско право и ќе бара од должникот исплата на еднократниот надоместок во висина како што Законот определува.

Законот за финансиска дисциплина во член 10 став 2 точка 5, јасно определува дека за значително неправедна и нефер договорна одредба (а со тоа и ништовна договорна одредба), помеѓу другото, се смета исклучу-

вање, ограничување и условување на правото на надоместок за доцнење при исполнувањето на паричната обврска, што значи со договор не може да се исклучи, ограничи или услови правото на доверителот кое произлегува од закон, ниту неговиот износ.

Надоместокот од членот 8 од Законот како што погоре е наведено не претставува договорна казна која страните на договорот можат да ја договорат и за секој ден задоцнување при исполнување на непарична обврска, а исто така таа нема еквивалент на казнена камата, која се пресметува и наплатува за секој ден паѓање во задоцнување при исполнувањето на паричната обврска, бидејќи уредениот износ од 3000 денари, се плаќа еднократно во случај на задоцнета исплата на парична обврска од должникот, а не за секој ден доцнење при исполнување на паричната обврска, кој надоместок е уреден како право на доверителот и само од него зависи дали тој ќе го бара од должникот.

Понатаму со иницијативата се смета дека неправедно било уредувањето со членот 8 од Законот бидејќи надоместокот за задоцнување во износ од 3000 денари, доверителот можел да го бара од должникот, дури и за долг (симболично наведено) од 1 (еден) денар, со што се нарушувало основното начело на совесност и чесност предвидено со членот 5 од Законот за облигационите односи и начелото на еднаква вредност на давањето од членот 8 од истиот закон, односно спротивно на членот 57 од Уставот бидејќи го нарушувал економскиот напредок на субјектите. Со ваквите наводи всушност смета дека така утврдениот фиксен износ не бил во согласност со начелото на еквивалентност во заемните давања, односно дека законодавецот при неговото уредување, не водел сметка за околностите кои можат да доведат до неправедно оптоварување на должникот поради фиксно утврдениот надоместок во износ од 3000 денари.

Меѓутоа, како што погоре е наведено, оспорениот законски надоместок за чие уредување, според подносителот, законодавецот не водел сметка, не е, ниту има значење на договорна казна, за да може да се постави прашањето за негово одмерување во зависност од вредноста и значењето на предметот на обврската, а како што впрочем тоа е овозможено кај договорната казна преку членот 263 од Законот за облигационите односи, односно дека по барање од должникот, Судот може да го намали износот на договорната казна ако најде дека е таа несразмерно висока со оглед на вредноста и значењето на предметот на обврската.

Во контекст на наводите за оспорување на членот од Законот од аспект на начелото на еквивалентност во заемните давања, подносителот се повикува и на членот 5 од Законот за облигационите односи, посветен на начелото на совесност и чесност. Оваа законска одредба јасно определува дека според начелото на совесност и чесност, треба да се раководат двете договорни страни во засновувањето на облигационите односи и остварувањето на правата и обврските од тие односи, односно двете договорни страни се должи совесно и чесно да ги исполнат своите договорени обврски со договорот.

Според тоа, во ситуација кога едната договорна страна навремено ја исполнила својата обврска спрема другата договорна страна, а другата договорна страна паднала во задоцнување при исполнување на својата обврска, страната која паѓа во задоцнување со исполнување на својата обврска, го загрозува начелото на совесност и чесност утврдено со членот 5 од Законот за облигационите односи.

Во контекст на изнесеното Судот го имаше предвид и членот 3 од Законот за облигационите односи според кој учесниците во прометот слободно ги уредуваат облигационите односи во согласност со Уставот, законите и добрите обичаи, меѓутоа суштината на оваа законска одредба е дека слободата на договарањето не може

да се апсолутизира во случај кога со друг закон се уредува нешто друго, а како што во случајов е Законот за финансиска дисциплина.

Државата има право со соодветен закон да утврди механизми со кои ќе се стимулира навременото исполнување на паричните обврски од страна на должниците, односно да се обесхрабри несовесниот и несериозен однос на должниците кон обврската за исплата на долгуваниот износ кон доверителите кои ги исполниле своите обврски спрема должниците.

Воедно, оспореното уредување од членот 8 од Законот за финансиска дисциплина подеднакво се однесува за сите субјекти кои се во обврска да исполнат парично побарување од деловна трансакција, истото не ги спречува субјектите слободно да настапуваат на пазарот, ниту го спречува економскиот напредок на субјектите. Напротив преку дисциплина во измирувањето на обврските се овозможува непречено функционирање на пазарот и поголема ликвидност на субјектите на пазарот.

5. Имајќи го предвид сето погоре изнесено, Судот оцени дека не може да се постави прашањето за согласноста на уредениот надоместок од оспорениот член 8 став 1 од Законот за финансиска дисциплина, вклучително и ставовите 2, 3 и 4, уредени во контекст на ставот 1 од оспорениот член од Законот, со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, членот 55 и членот 57 на Уставот.

6. Поради изнесеното, Судот, одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојановски.

У. бр. 121/2018
29 мај 2019 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

1897.

Врз основа на член 25, став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992) а во врска со Решението на Уставниот суд У.бр.121/2018 од 29.5.2019 година, усвоено со мнозинство гласови, со кои НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на членот 8 од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ број 187/2013, 201/2014 и 215/2015), судијата на Уставниот суд д-р Осман Кадриу писмено го образлага своето

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Уставниот суд на Република Северна Македонија спроведе постапка за оценување на уставноста на членот 8 од Законот за финансиска дисциплина, под горечитираните број, а во врска со претходно поднесената иницијатива од иницијаторот Стевица Јосифовски, адвокат од Скопје. Врз основа на поднесената иницијатива се оформи судски предмет У.бр. 121/2018. Во постапката пред Судот се организира расправа и се утврди фактичката состојба во врска со поднесената иницијатива. По спроведената постапка и нејзиното окончување и утврдената фактичка состојба, Уставниот суд со мнозинство гласови одлучи да се донесе Решение за неповедување постапка за оценување на уставноста на членот 8 од Законот за финансиска дисциплина.

При фактот дека гласав против Решението, кое беше усвоено со мнозинство гласови, најавив Издвоено мислење, што сега во писмена форма го образлагам.

Со одредбите на членот 8 од од Законот за финансиска дисциплина, кој закон е донесен 2013 година и истиот е дополнет 2014 и 2015 година и објавен е во „Службен весник на Република Македонија“ под горе цитираните броеви, се предвидува и се санкционира правото на доверителот на надоместок за доцнење при стекнување на парична обврска од должникот во износ од 3000 денари доколку паричната обврска не е исполнета во роковите предвидени и утврдени со одредбите од членовите 5, 6, 6-а и 18 од цитираниот закон, и тоа без претходно потсетување и опомена на должникот.

Целта на ваквата регулатива се состои во зајакнувањето на финансиската дисциплина во договорните односи коишто настануваат помеѓу стопанските субјекти. Меѓутоа, за прашањата коишто произлегуваат од договорните односи, вклучувајќи ги и оние односи во кои предметот на обврската е парична обврска, позитивно то право предвидува значајни правни средства и правни механизми. Од позитивниот право важни се решенијата на Законот за облигационите односи од 2001 година како и Законот за трговските друштва.

Од Законот за облигационите односи од суштествено значаење се начелата на Законот за облигационите односи. Тие претставуваат значајни рамки, но и принципи врз основа на кои договорните страни ги уредуваат облигационите односи. Во нив, а во контекстот на проблематиката којашто се однесува на оспорената одредба од членот 8 од Законот за финансиска дисциплина, важни се начелата на совесност и честност; рамноправност на страните; забрана да се причини штета на друг; забрана на создавање на монополска позиција на пазарот, како и другите начела. И, она што е важно, во рамките на договорното право, Законот за облигационите односи предвидува важни средства и механизми како во поглед на зацврстувањето на договорните односи, така и во поглед на исполнувањето на обврските кои произлегуваат од нив.

Со оспорената одредба од членот 8 законодавецот востановува и „конституира“ ново право само за доверителите. А како што е познато правото на една договорна страна претставува обврска за другата договорна страна. Имено, се предвидува надоместок во износ од 3000 денари за доцнење при исполнување на паричната обврска. За овој надоместок одговара должникот. Тој одговара преку неговиот имот. Значи, последиците се одразуваат непосредно врз имотот на должникот и за него тоа претставува вид на имотна санкција. Една ваква мерка може да се предвиди во договорните односи, но, тоа да биде резултат на волјата на самите стопански субјекти, како договорни страни, а не да е резултат на волјата на законодавецот. Ова од причина што договорните односи настануваат врз основа на слободно изразена и изјавена волја на самите страни во еден договорен однос.

Со оспорената регулатива законодавецот со закон овозможува збогатување на една страна, на доверителот, а на штета на должникот на кој начин се повредува и уставното начело на еднаквоста, потоа слободата на пазарот и претприемништвото и вледеењето на правото. Сите овие принципи се санкционирани во нашиот правен систем како темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија – член 8 од Уставот.

Поради изнесеното го издвидувам мислењето во врска со донесеното и погоре цитираното решение усвоено од страна на Уставниот суд, со мнозинство гласови, под погоре цитираните број и дата.

Судија
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
д-р Осман Кадриу, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1898.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8, а во врска со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2019, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА УСЛУГИ ВО ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ СО ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итна медицина помош со домашно лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 171/2010, 151/2011, 138/2014 година), во членот 2, се врши дополнување со следната референтна цена:

Шифра	Назив на пакетот	Референтна цена
ПРЕ9	Здравствена заштита во КПУ	120.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8295/15
10 јуни 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

1899.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 20/2019, 25/2019 и 70/2019), во членот 2 во табелата, кај услугата со ДСГ код D01Z – „Вградување на кохлеарен имплант“, во колоната 4 бројот „1.107.000“ се заменува со бројот „636.400“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8295/16
11 јуни 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

1900.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018, 20/2019 и 70/2019), во членот 2, во табелата со поднаслов ПСИХИЈАТРИЈА, по услугата АХИМ16 Проширен психијатриски / невролошки пакет со ЕЕГ и неурофидбек метода, се додава следната табела:

Шифра	Вид на здравствена услуга	Придес референтна цена
АХИМ17	Месечен третман со paliperidone	20.400

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8295/17
11 јуни 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р **Ридван Асани**, с.р.

1901.

Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска со член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 јуни 2019 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ
И ДРУГИ ПОМАГАЛА**

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат начинот и методологијата за утврдување на цени на ортопедските и други помагала што како основни здравствени услуги за осигурените лица ги обезбедува и надоместува Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

Член 2

Референтна цена на помагалото е максималниот износ кој Фондот го обезбедува за одредено помагало.

Референтната цена на помагалата се гарантира за сите осигурени лица.

Член 3

Референтната цена на помагалата се одредува со споредбена анализа на цените на помагалата во Република Северна Македонија и во референтните земји утврдени со член 63-в од Законот за здравствено осигурување.

Член 4

Основни критериуми за утврдување на референтни цени на ортопедските и другите помагала се следните:

- Референтната цена со вклучено ДДВ на истовидно ортопедско и друго помагало во референтните земји;
- Референтната цена на истовидно ортопедско и друго помагало во Република Северна Македонија и
- Понудената цена од правното лице кое има договор со Фондот или носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во промет на територијата на Република Северна Македонија.

Член 5

Извори на податоци за утврдување на референтните цени на помагалата се:

- Последните објавени цени на официјалната веб-страница на надлежните органи во референтните земји: Република Словенија, Република Хрватска, Република Бугарија и Република Србија,
- цените утврдени со Одлука за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија што ја донесува Управниот одбор на Фондот и
- понудената цена од правното лице кое има договор со Фондот или носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во промет на територија на Република Северна Македонија.

Член 6

Референтната цена на ортопедското и друго помагало во референтните земји, се изразува во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на пресметувањето.

Член 7

Како референтна цена на помагалото во референтната земја се зема најниската референтна цена на истовидното помагало во таа земја.

Ако во некоја од референтните земји нема референтна цена за одредено помагало, споредбата се врши со референтните цени од земјите во кои таква цена има.

Во случај кога само во една од референтните земји има референтна цена на ортопедското и друго помагало споредбата се врши со референтната цена од таа земја.

Член 8

Референтната цена на помагалото се утврдува со споредба на:

- најниската цена на истовидното помагало во референтните земји утврдени со Законот за здравственото осигурување,
- референтната цена на истовидно ортопедско и друго помагало во Република Северна Македонија
- понудената цена од правното лице кое има договор со Фондот или носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во промет на територијата на Република Северна Македонија на истовидно ортопедско и друго помагало.

Како референтна цена се утврдува најниската од овие цени.

Член 9

Референтна цена за помагалото за кое по првпат се утврдува референтна цена се добива со споредување на понудената цена во Република Северна Македонија и најниската цена за истовидното помагало во референтните земји.

При тоа, како референтна цена се утврдува пониската од овие две цени.

Член 10

Цена на помагалото за кое не е можно да се определи цена за споредба од референтните земји, се утврдува врз основа на предлог-цена и медицинско – економска студија која треба да ја достави носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во промет на територијата на Република Северна Македонија.

Член 11

Во случај кога референтните цени на помагалата од Списокот на ортопедски и други помагала се повисоки од цените на истовидните помагала на пазарот, Фондот врши преговарање и договарање со правните лица кои што имаат договор со Фондот или носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во промет на територијата на Република Северна Македонија, а со цел добивање на понуда за пониска референтна цена.

Член 12

За утврдување на референтните цени на ортопедските и други помагала директорот на Фондот формира постојана Комисија за утврдување на референтни цени.

Комисијата се состои од најмалку 8 (осум) членови, лица вработени во Фондот од кои едниот е претседател.

Комисијата е самостојна во својата работа и работи врз основа на овој правилник и другите позитивни законски прописи.

Комисијата за својот ангажман добива месечен надоместок.

Член 13

Комисијата за утврдување на референтни цени испраќа до Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија писмен предлог за референтни цени, со дадено образложение.

Референтни цени се предложуваат за одделно помагало според Списокот на ортопедски помагала што е составен дел на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Референтните цени на помагалата со одлука ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

Член 14

Референтните цени се усогласуваат најмалку еднаш годишно или врз основа на направена ревизија на цените по претходно добиена пониска понудена цена за истовидно ортопедско или друго помагало.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2010, 181/2011, 189/2014, 46/2015 и 52/2016).

Бр. 02-8295/29
11 јуни 2019 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р Ридван Асани, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1902.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците за живот за месец мај 2019 година, во однос на месец април 2019 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2019 година, во однос на месец април 2019 година, за работодавачите од член 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,25 %.

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019130